



СЛУ

НА ФЕДЕРАТИВН

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Петок, 7 март 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. VIII

Цена на овој број е 20.— дин. — Аконтацијата на претплатата за 1952 година изнесува 800.— дин., а за странство 1500.— динари. Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 28-276, Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-610.

108.

Врз основа на чл. 38 ст. 2 од Законот за планското управување со народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА РАСПОДЕЛБАТА НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ И ЗА ЗАРАБОТКИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

I. Основни одредби

Член 1

Работниците и службениците запослени во стопанските претпријатија признаат за својот вложен труд определена заработка.

Член 2

Заработката се исплатува од фондот на платите што го утврдува стопанското претпријатие по посебни прописи. Висината на заработката се утврдува во тарифата што ја пропишува стопанското претпријатие со правилник (тарифен правилник). Правилникот го донесува работничкиот совет на претпријатието, во согласност со повисокиот синдикален орган определен од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија.

Тарифата истовремено служи и како основ за предвидување трошковите на претпријатието и за kalkulacija на одделни производи.

Член 3

Висината на остварената заработка на одделен работник и службеник зависи од извршувањето на задачите на секој работник и службеник и од извршувањето на самостојниот план на претпријатието.

Член 4

Тарифните ставови определени со тарифниот правилник на претпријатието не можат да бидат повисоки од минималните тарифни ставови пропишани со оваа уредба.

Член 5

Нормите и другите начини за мерење на работниот учинок ги утврдува претпријатието самостојно.

Член 6

Од остварениот фонд на платите на претпријатието им се исплатува на работниците и службениците заработката, како и другите давања што паѓаат на терет на фондот на платите на претпријатието.

II. Тарифен правилник на претпријатието

Член 7

Предлогот на тарифниот правилник го изработува управниот одбор на претпријатието.

Предлогот на тарифниот правилник мора да му се стави на увид на работниот колектив на претпријатието најмалку 8 дена пред состанокот на работничкиот совет кој е закажан поради донесување на правилникот.

Усвоениот правилник се испраќа до надлежниот повисок синдикален орган на согласност.

Правилникот не може да влезе во сила пред да е дадена согласност од надлежниот повисок синдикален орган.

Надлежниот повисок синдикален орган дава согласност или ги соопштува своите забелешки најдоцна во рок од 15 дена. Доколку во тој рок не даде согласност или не ги соопшти своите забелешки, не се смета дека е дадена согласност.

Член 8

Доколку претпријатието и надлежниот синдикален орган не ќе постигнат согласност по правилникот, спорното прашање се изнесува пред арбитражата што ја формира Владата на ФНРЈ, владата на народната република односно народниот одбор.

Арбитражата се состои од три члена (и три заменика), од кои еден делегира претпријатието, другиот надлежниот синдикален орган, а третиот член, кој е наедно и претседател на комисијата, надлежниот стопанско-управен орган.

Член 9

Донесувањето на тарифниот правилник е задолжително за секое претпријатие.

Член 10

Тарифниот правилник на претпријатието, опфаќа парочно:

1) тарифни ставови за утврдување заработката на работниците и службениците определени врз основа на работните места односно работи;

2) начин за утврдување на работниот учинок;

3) плаќање во случај на запир во работата;

4) начин за пресметување и исплата на заработката и за давање аконтации;

5) овластение на управниот одбор и на директорот што се однесува до определувањето на тарифните ставови за утврдување на заработката.

За работните места или работите на работниците тарифните ставови се определуваат, по правило, по час, а само по исклучение во месечни износи.

За работните места на службениците тарифните ставови можат да се определат по час, дневно или месечно.

За кои временски единици ќе бидат пропишани тарифните ставови, решава претпријатието при донесувањето на тарифниот правилник.

Ако е потребно управниот одбор на претпријатието може да ги определи тарифните ставови за утврдување на заработката и за времените работни места што не се предвидени во правилникот, држејќи се кон односите утврдени со тарифниот правилник.

Член 11

Со тарифниот правилник се определува најратко време за траење на важноста на утврдените норми

односно на други начини за мерење на работниот учинок како и случаи во кои можат утврдените норми и други начини за мерење на работниот учинок да се изменат и пред истекот на определеното време.

Со тарифниот правилник може да се овласти управниот одбор на претпријатието, директорот на претпријатието, односно одделна комисија да ги утврдува нормите за одделни работи и да врши изменувања на одделни норми во определените граници.

За работите што се вршат по норма работничкиот совет на претпријатието донесува ценоник.

Член 12

Тарифниот правилник задолжително содржи одредба за траење на неговата важност.

Доколку работничкиот совет и надлежниот синдикален орган при истекот на рокот за важноста на тарифниот правилник не бараат негова замена со нов правилник, неговата важност се продолжува за истото време.

Член 13

Тарифниот правилник мора да се предложи за изменување:

- 1) по барање од синдикалниот орган во претпријатието;
- 2) по заклучок од работничкиот совет на претпријатието;
- 3) по барање од повисокиот синдикален орган;
- 4) по барање од надлежниот стопанско-управен орган.

Ако работничкиот совет на претпријатието и надлежниот повисок синдикален орган, или еден од нив, не се сложи со барањето за изменување на правилникот, за потребата на изменување решава, врз основа на барањето арбитражата во смисла на чл. 8 од уредбата.

Член 14

Ако тарифниот правилник не им одговара на законските и на други прописи, стопанско-управниот орган може да бара правилникот да се доведе во согласност со постоеќите прописи, определувајќи срок до кој ќе треба да се изврши тоа.

Ако работничкиот совет на претпријатието и надлежниот повисок синдикален орган не постанаат по барањето во определените срок, стопанско-управниот орган има право да го поништи правилникот во целост односно онке одредби кои се во спротивност со постоеќите прописи.

Против решението за поништување на правилникот односно на одделни негови одредби, работничкиот совет на претпријатието и синдикалниот орган кој учествува во неговото донесување, имаат право на тужба до судот надлежен за управните спорови.

III. Минимална тарифа

Член 15

Тарифните ставови за утврдување на заработката определени со правилникот не можат да бидат пониски од следните минимални износи:

а) за работниците:

на работите за кои е потребна спрема на високо квалификуван работник 30 дин. по работен час;

на работите за кои е потребна спрема на квалификуван работник 26 дин. по работен час;

на работите за кои е потребна спрема на полу-квалификуван работник 23 дин. по работен час;

на работите на неквалификуван работник 20 дин. по работен час;

б) за службениците:

на работите за кои е потребна виша стручна спрема 230 дин. на ден или 6.000 дин. месечно;

на работите за кои е потребна средна стручна спрема 192 дин. на ден или 5.000 дин. месечно;

на работите за кои е потребна нишка стручна спрема 165 дин. на ден или 4.200 дин. месечно;

на помошни работи 146 дин. на ден или 3.800 дин. месечно.

IV. Пресметување и исплата на заработката на работниците и службениците

Член 16

Стопанско претпријатие може да го распореди само фондот на платите остварен во смисла на чл. 15 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија.

Член 17

Од средствата на фондот на платите пред неговото конечно пресметување се издвојуваат и исплатуваат во полн износ:

а) награда на лицата што се оспособуваат стручно во претпријатието и за потребите на претпријатието;

б) хранарина за болување до 7 дена;

в) надокнади за годишен одмор;

г) надокнади за превозење на работниците и службениците на работа и од работа;

д) трошкови на дневниците за службени патувања и преместувања.

Доколку е извршено службеното патување по позив од стопанско-управниот, од друг државен орган или од орган на општествена организација трошките ги сноси тој орган.

Член 18

По изземањето на средствата за исплатите предвидени во чл. 17, преостанатите средства срезмено на остварувањето на така формираните фонди на платите во однос на вкупниот износ на исплатите на терет на фондот на платите се распределуваат на заработките на работниците и службениците и на следните давања:

а) надокнади за одвоен живот од фамилијата;

б) надокнади за платено отсуство;

в) теренски додатоци.

Давањата под а), б), и в) не можат да ги надминат најголемите износи определени со прописите со кои се установени.

Член 19

Основите за пресметување на заработките на работниците и службениците на претпријатијата, кои распоредбата на средствата од фондот на платите по чл. 18 од оваа уредба, се добиваат на тој начин што постигнатиот учинок во работата односно времето поминато на работа за секој одделен работник односно службеник ќе се пресмета според тарифниот став определен со тарифниот правилник за работното место или работата на која работи.

Член 20

Одделни претпријатија можат да предвидат со тарифниот правилник остварениот фонд на платата претходно да се подели по одделните погони споредно на нивното учество во остварувањето на доходот. Во тој случај заработката на одделно лице конечно се пресметува во рамките на вака добивените износи за одделни погони.

Ако претпријатието врши претходна поделба на остварениот фонд на платите по погоните, ќе внесе во својот тарифен правилник одредби по кои ќе се регулира прашањето на заработките на работниците и службениците на одделни погони, кои од објективни разлози не ја извршиле својата задача.

Член 21

Во случај да нема претпријатието во остварениот фонд на платите средства ни во висина на збирот на минимални тарифни ставови за работниците и службениците запослени во претпријатието во текот на минатниот пресметковен период, државата му обезбедува потребен износ во таа висина.

Тој износ претпријатието го дели по одредбите од тарифниот правилник.

Член 22

Работниците и службениците на претпријатијата што вршат конечно пресметување на доходот по истекот на работната година учествуваат во конечната расподелба на фондот на платите ако биле на крај на периодот за кој се врши пресметка во работен однос со претпријатието односно ако во текот на тој период биле најмалку три месеца во работен однос во тоа претпријатие (исклучувајќи ги работниците на претпријатијата со сезонско работење ако сезонското работење траело помалку од три месеца во кој случај како најмал срок на запосленоста важи времето на траењето на таа работа), а работниот однос не е прекинат со нивна вина.

Член 23

Заработката на работниците и службениците се исплатува во сроковите што се утврдени со тарифниот правилник.

Ако не може фондот на платите на претпријатието да се утврди во сроковите предвидени во тарифниот правилник на работниците и службениците им се исплатува аконтација најмалку секој месец до конечното негово утврдување.

V. Плаќање на прекувремена и ноќна работа

Член 24

За часовите на прекувремената работа или работа на ден на неделниот одмор, тарифните ставови определени со тарифниот правилник им се поголеми за 50% на работниците за 50%, под услов да е наредена прекувремената работа од овластениот орган.

За прекувремената работа на службениците тарифните ставови можат да се поголеми за 50% под услов управниот одбор на претпријатието да ја утврди стварната потреба за прекувремената работа и да ја наредил. Оваа одредба не се однесува до раководните службеници.

За секој час на ноќна работа доколку не се врши во редовна смена, тарифните ставови определени со тарифниот правилник им се поголеми за 12,5%.

VI. Надзор и жалбена постапка

Член 25

Против одлуката за распоредот на работното место или на работа и за определување тарифата по времето или по учиниот, работниците и службениците имаат право на жалба до управниот одбор на претпријатието во рок од осум дена по извршениот распоред, односно по донесената одлука за тарифната ставка.

Работниците и службениците можат да поднесат до управниот одбор приговор на пресметката на остварената заработка, на плаќањето на прекувремената и ноќната работа, и против поимите што ќе бидат воведени во претпријатието. По приговорот управниот одбор е должен да донесе решение во рок од осум дена. Со поднесување приговор работникот односно службеникот не губи право на поднесување тужба до надлежниот суд.

Службениците на раководните места подаваат жалба против распоредот на работното место до работничкиот совет на претпријатието.

Член 26

Надлежниот стопанско-управен орган, финансиските органи и органите на инспекцијата на трудот имаат право на надзор над применувањето на оваа уредба.

Член 27

Стопанско-управните органи вршат ситен надзор над применувањето на тарифниот правилник.

Финансиските органи вршат надзор над формирањето на фондот на платите.

Инспекцијата на трудот врши надзор во врска со висината на одделните тарифни ставови и на личните права од кои зависи заработката на поодделните лица.

Член 28

Во вршањето на надзор органите од претходниот член се овластени да ги прегледаат работните книги, работните и прометните простори и техничките уредби, пресметките, книговодствените и други документи од финансиска природа на стопанските претпријатија.

Член 29

Ако при вршењето на надзор се утврди дека е извршено формирање на фондот на платите спротивно на постоеќите прописи, надлежниот финансиски орган ќе издаде наредба да се отстранат утврдените неправилности во определеното рок. Ако претпријатието не постави по наредбата во определеното рок, финансискиот орган ќе испрати до надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ барање да му се запре на претпријатието давањето на парични средства за исплата на заработките додека не ќе постави по наредбата.

Против наредбите од финансискиот орган, издадени врз основа на претходниот став, претпријатието има право на жалба до надлежниот повисок финансиски орган. Жалбата не го одложува извршувањето на наредбата.

Органите на инспекцијата на трудот можат во рамките на посебаните прописи да наредат на самото место да се отстранат неправилностите што ги утврдиле во однос на одделни тарифни ставови и личните права од кои зависи заработката на поодделните лица.

Член 30

Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на народната одбрана ќе го определи со посебен пропис начинот за вршење надзор и правата на органите на инспекцијата на трудот во вршење надзор во претпријатијата на Министерството на народната одбрана.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 31

Прописите од оваа уредба ќе се применуваат аналогно и на работниците и службениците запослени во стопанските здруженија и во други стопански организации.

Член 32

За одделни стопански области можат да се донесат посебни прописи за распределбата на фондот на платите и за заработките на работниците и службениците.

Член 33

Додека претпријатието не донесе свој тарифен правилик ќе важат платите определени врз основа на досегашните прописи, но ќе можат да се исплатуваат само во рамките на остварениот фонд на платите.

Член 34

Заработката или целата аконтација работниците и службениците на стопанските претпријатија ја примаат делум во бонови за купување на индустриски стоки со попуст од 80%. Со посебни прописи ќе се определи делот кој ќе се исплатува во бонови за купување индустриски стоки со попуст од 80%.

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ може да донесе решение за укинување на делимитичното плаќање на заработката или аконтацијата во бонови за купување индустриски стоки со попуст од 80%.

Член 35

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ.

Член 36

Се овластува Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ да донесе, во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ прописи за платите и службениите трошкови на работниците и службениците во стопанството.

Член 37

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а исплатите по неа ќе се вршат од 1 април 1952 година.

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат сите прописи што се во споредност со нејзините прописи.

5 март 1952 година

Београд

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје
и социјална политика,
др Павле Григориев, с. р.

109.

Врз основа на Резолуцијата од Народната скупштина на ФНРЈ од 30 декември 1951 година бр. 391 по повод на Предлогот на општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ЗАПОСЛУВААТ ЖЕНИТЕ И МЛАДИНАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ

Член 1

Жените без обзир на годините на животот и младината под 18 години не смеат да се запослуваат на работи што се штетни по здравјето, опасни по животот и нарочно тешки физички работи.

Како работи во смисла на претходниот став се сметаат нарочно:

а) работи штетни по здравјето — непосредна работа со жива и олово и со нивните соединенија; работи на индустриско бојадисување каде се употребува оловно белило, оловен сулфат и сите други производи што ги содржат тие состојки; работа во кесони и ронење; непосредни работи кај високи, куполни, шахтни, сименс-мартинови, електрични и други печки за топење метали; чистење канализација, сливници и испразнување јами со фекалии; непосредно следење процесот на ферментација во ферм-комори и при пржење и парење мувљосан тутун;

б) работи опасни по животот — зидање, поправање и чистење фабрички оцаи;

в) нарочно тешки физички работи — длабоко копање и длабочинско дупчење; непосредно валјање метали во валјалници; импрегнирање прагови; работи на каков и да било вид пневматични рачни машини што предизвикуваат појакно движење на телото; постојано носење и дигање големи терети на рамен и цврст терен, а поголеми терети на терен со успон, и сите подземни работи во рудниците.

Член 2

Одделна комисија при советот на народно здравје и социјална политика на народниот одбор ги определува конкретните работи (работните места) во претпријатијата, надлештвата и установите на кои што е забрането запослувањето на жените и младината.

Комисијата ја сочинуваат инспекторот на трудот, претставникот на месниот односно околинскиот синдикатен совет и претставникот на здравствената служба, а ги именува претседателот на советот за народно здравје и социјална политика на народниот одбор.

Член 3

Покрај забраната на запослувањето на работите (работните места) определени во смисла на чл. 1 и 2 од уредбата, комисијата ги утврдува посебно работите (работните места) на кои не смеат да се запослуваат, односно на кои не смеат да се распоредуваат трудните жени воопшто, како што се особено: работите при кои доаѓа до постојани и појакни потреси и долготраен притисок на телото (шофери, трактористи, кондуктери, возачи на булдожери); работите што се вечат под условите каде се развива пара, прв и штетни гасови (анилин, бензол, кензол, толуол, терпентин, етер, хлороформ, ацетон, сумпор-јагленик, хлор, хлорисан јаглено-водород, фосфор, олово, арсен,

жива и нивни соединенија, крими, нитро-бензол или други нитроамиди и хлор-деривати на бензол и нивни хомолози), и работите со радиоактивни и рентгенски зраци и на работи со често и постојано дигање терети.

Комисијата ги утврдува посебно работите (работните места) на кои не смеат да се распоредат жени по свршените 4 месеци труднота, како што се на пр.: работите што се вршат во присилна положба на телото (згубаена, клекната и сл.); работи што се вршат постојано стоејќи ако не може да се овозможи повремено седење; работите на машини што се движат со нозе; подигањето и превозење болни и др.

Член 4

Трудните жени што се наоѓаат во работен однос, а работат на работи на кои е забрането нивното запослување, мораат да се распоредат додека се трудни на други полесни работи, во кој случај им припаѓа заработката што ја имале на поранешната работа.

На трудна жена и на мајка-донка во работен однос не може да и' се даде отказ.

Член 5

Комисијата може по исклучение да им одобри на одделни лица помлади од 18 години, но не помлади од 16 години, и на одделни жени да работат на некоја од работите определени во смисла на чл. 1 и 2 од уредбата, ако такви лица по мнението од лекар имаат здравствена и физичка способност за вршење на таа работа и ако нема тоа штетно да влијае на нивниот развнток.

Член 6

Комисијата е должна за работите (работните места) кај кои е тоа можно да препорачи мерки за отстранување на причините што го спречуваат запослувањето на жените и младината на тие работи.

Надлежниот инспектор или комисијата може да нареди забраната на запослување на работите (на работните места) определени во смисла на оваа уредба да не се применува во случај кога е спроведена во претпријатието механизација, автоматизација и херметизација на процесот на работата, со кои мерки се отстранети или намалени штетните влијанија до таа мерка да нема опасност по животот, здравјето или правилниот развнток на овие категории работници, и во случај кога можат личните заштитни средства успешно да заштитат од индустриските отрови и правот.

Член 7

Синдикатната организација може да и' предложи на комисијата да го забрани запослувањето на жените и младината на одделни работи (работни места). Комисијата е должна да го разгледа секој таков предлог и да донесе одлука во рок од 15 дена.

Член 8

Против секое решение од комисијата донесено во смисла на одредбите од оваа уредба, управниот одбор на претпријатието, односно надлежниот орган или заинтересираното лице, има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Жалбата се поднесува до инспекцијата на трудот на народната република, која е должна да донесе конечна одлука во рок од 15 дена, стига ќе рече претходно мислење од земскиот совет на сојузот на синдикатите и од хигиенскиот завод.

Жалбата го задржува извршувањето на решението.

Член 9

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок директорот на претпријатието односно друго одговорно лице или приватниот работодавец:

а) кој на работите (работните места) определени во смисла на оваа уредба ќе запосли лице под 18 години и жена без обзир на годините на животот, осем ако е тоа по исклучение дозволено по прописите од самата уредба;

б) кој ќе даде отказ на трудна жена и на мајка-донка.

Член 10

Обврските од оваа уредба не се однесуваат до учениците на шкoлните стручни школи (учениците во стопанството, на индустриските и занаетчиските школи) кои врз основа на пропишаната наставна програма го вршат стручно-практичниот дел од наставата на работите (работните места) на кои е забрането работењето на младината во смисла на оваа уредба.

Член 11

Се овластува Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, по претходно набавено мислење од Централното веќе на Сојузот на Синдикатите на Југославија, да донесе поблиски прописи за задачите и работењето на комисиите од чл. 2 како и по потреба да издава други напатствија за спроведување на оваа уредба.

Член 12

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

5 март 1952 година

Београд

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје
и социјална политика,
др Павле Грегорчк, с. р.

110.

Врз основа на чл. 40 во врска со чл. 31 од Законот за планското управување со народното стопанство, по предлог од Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА СТАВАЊЕТО ВО СИЛА НА УРЕДБАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАДРУЖНОТО СТОЧАРСТВО

Член 1

Уредбата за унапредување на задружното сточарство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/50) се става во сила, со тоа што одредбата на чл. 7 од таа уредба останува и натаму во сила.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

29 февруари 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

111.

Врз основа на членот 40 од Законот за планското управување со народното стопанство, по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ОТКУП
НА ОРИЗОТ

Член 1

Се укинува задолжителниот откуп на ориз предвиден во чл. 1 од Основната уредба за откуп на селско-стопанските производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/51).

Член 2

Согласно на одредбата од претходниот член престануваат да важат сите задолжувања на задолжителните испорачки на ориз што се утврдени по прописите од Основната уредба за откуп на селско-стопанските производи.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат сите прописи што се во спротивност со одредбите на оваа уредба.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила веднаш.

29 февруари 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско стопанство
и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

112.

Врз основа на чл. 40 од Законот за планското управување со народното стопанство, во врска со чл. 1 ст. 1 од Уредбата за укинување на задолжителниот откуп на месо, слаби свињи, млеко, компир, зарзават и храна за добиток („Службен лист на ФНРЈ“, број 22/51) и чл. 1 од Уредбата за укинување на задолжителниот откуп на маст и маслиново уље („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/51), Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА СТАВАЊЕТО ВО СИЛА НА НАРЕДБАТА ЗА
РЕГУЛИСАЊЕ КОЛЕЊЕТО НА ДОБИТОК

1. Наредбата за регулисање колењето на добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 73/48) се става во сила.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 310
29 февруари 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

113.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ
ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Се оснива Дирекција за градење железници, како стопанско здружение на железничките градежни претпријатија.

2. Работите што ги вршеше досега Главната дирекција на Југословенските железници во врска со градењето на нови железнички линии и објекти, и работите во врска со поголемите реконструкции и со санирањето на постоеќата железничка мрежа, се пренесуваат на Дирекцијата за градење железници.

3. На чело на Дирекцијата за градење железници е директор што го назначува и разрешува Претседателот на Владата на ФНРЈ по предлог од Претседателот на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ.

4. Стопанско-управен орган на Дирекцијата за градење железници е Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ.

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 735

29 февруари 1952 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за сообраќај
и врски,

Крсто Попивоца, с. р.

114.

Врз основа на чл. 31 ст. 1 под б) од Законот за планското управување со народното стопанство Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО

1) Државните селско-стопански добра, околните задружни сојузи, селанските работни задруги, општите земјоделски задруги, стопанските земјоделски стопанства и државните рибарски претпријатија, рибарските задруги и регистрираните рибари — ќе ги купуваат индустриските производи за потребите на селско-стопанското производство односно на рибарството по повластените продавни цени.

2) Се овластува Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, Претседателот на Советот за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ, Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ да определат, во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, со посебни прописи:

а) кои индустриски производи за потребите на селско-стопанското производство односно на рибарството и на кој начин поодделни категории на корисниците од точ. 1 можат да ги набавуваат по повластените продавни цени;

б) начинот на пресметувањето и на надокнадата на настанатите разлики во цените.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 827

6 март 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

115.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ ОДБОР ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈА

1. При Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ се оснива, како негов советодавен орган, Одбор за кинематографија.

2. Задачата на одборот е:

а) да дава предлози и мненија во поглед на утврдувањето на основните пропорции на сојузниот општествен план за областа на кинематографијата;

б) да дава предлози и мненија во поглед на увозот и извозот на филмови, во поглед на кинофикацијата и распределбата на филмовите, и предлози за распределбата на основните суровини и технички средства за областа на кинематографијата, а со цел да се применат стопанско-управните мерки од чл. 31 од Законот за планското управување со народното стопанство;

в) да дава предлози, мненија и податоци за донесување сојузни прописи од областа на кинематографијата;

г) да ги проучува општите стопанско-финансиски и организациони проблеми на производството, експлоатацијата и прикажувањето на филмовите и да дава предлози и мненија со цел да се преземаат општи мерки за унапредување на кинематографијата во земјата;

д) да ја поттикнува соработката помеѓу филмските претпријатија и сите установи и организации за кинематографија во земјата со цел за унапредување на кинематографијата, за изменување на искуствата и за меѓусебна помош;

е) да ја поттикнува истражувачката работа и издавачката дејност во областа на кинематографијата.

3. Своите предлози и мненија Одборот му ги дава на Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, по своја иницијатива или по неговото барање.

4. Одборот има најмалку 8, а најмногу 15 члена, кои ги именува Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ од редот на претставниците на филмските претпријатија и од Здружението на филмските работници, и од редот на јавните, просветните и културните работници.

Член на одборот е и секретарот на Одборот, кој е службеник на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

5. Одборот има претседател и потпретседател кои ги избира од редот на своите членови.

Претседателот ги свикнува седниците на одборот и раководи со нив.

6. Седниците на одборот се одржуваат по потреба.

Претседателот на одборот ги свикнува седниците по барање од една третина членови на одборот, по своја иницијатива или по барање од Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Мнението од малцинството се поднесува до Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

7. Одборот може, по потреба, да оснива комисији за проучување одделни прашања или за вршење определени работи.

8. Поблиски прописи за организацијата и работата на одборот донесува Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

9. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 771

5 март 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука и култура,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

116.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ ОДБОР ЗА РАДИОДИФУЗИЈА

1. Работите од областа на радиофикацијата и радиодифузијата, што се пренесени со Уредбата за унитарност на Комитетот за радиодифузна служба на

Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/50) во надлежност на Дирекцијата за информации на Владата на ФНРЈ, се пренесуваат од надлежноста на Дирекцијата за информации на Владата на ФНРЈ во надлежност на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

2. При Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ се оснива, како негов сопствени орган, Одбор за радиодифузија.

3. Задачата на одборот е:

а) да подготвува, разработува и предлага основни проекти на радиодифузната мрежа и мрежата на врските за пренесување модулација на територијата на Федеративна Народна Република Југославија;

б) да ги проучува можностите за воспоставување железничка мрежа на територијата на Федеративна Народна Република Југославија, и да поднесува предлози за тоа;

в) да става предлози за воспоставување и укипување на радиодифузните станици на територијата на Федеративна Народна Република Југославија, а со цел да се сироведаат постоеќите меѓународни прописи;

г) да става предлози и да дава мислења за општите и специфичките прашања на радиодифузијата и радиофикацијата (инвестиции, увоз, прашања за тарифите, производство на приемници и нивни делови, звучни станици и слични уреѓаји, работа и организација на сервисните претпријатија за поддржавање радио-апарати и сл.);

д) да врши контрола на сироведувањето на меѓународните прописи и на обврските прифатени од страната на Владата на ФНРЈ, а кои се однесуваат до радиодифузијата и телевизијата, и во врска со тоа да дава извештаи и предлози;

е) да дава мислења и предлози за одржување врски и за соработка со меѓународните организации во областа на радиодифузијата и телевизијата;

ж) да се грижи за унапредувањето на стручната издавачка дејност во областа на радиодифузијата;

з) да прибира и објавува стручни и информативни податоци од областа на радиодифузијата и телевизијата.

4. Своите предлози и мислења одборот му ги дава на Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, по своја иницијатива или по негово барање.

5. Одборот има најмалку 8, а најмногу 15 члена.

Во одборот влегува по еден претставник од главните менаџерски работилници на Сојузната радиостаница „Радио Југославија” и други лица кои ги именува Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Член на Одборот е и секретарот на одборот, кој е службеник на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

6. Одборот има претседател и потпретседател кои ги избира од редот на своите членови.

Претседателот ги свикнува седниците на одборот и раководи со нив.

7. Седниците на одборот се одржуваат по потреба.

Претседателот на одборот ги свикнува седниците по барање од една третина членови на одборот, по своја иницијатива или по барање од Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

8. За донесување заклучоци треба на седницата да е присутно барем две третини членови на одборот, помеѓу кои мораат да бидат барем две третини од претставниците на застапените радиостаници.

Мислењето од малцинството се поднесува до Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

9. Одборот може, по потреба, да оснива посебни органи и комисији за проучување одделни прашања или за впоцее определени работи.

10. Побавски прописи за организацијата и работата на Одборот и на неговите органи донесува Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ по предлог од одборот.

11. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 772

5 март 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за наука и култура,

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

117.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ ОДБОР ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. При Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ се оснива, како негов сопствени орган, Одбор за физичка култура.

2. Задачата на Одборот е:

а) да предлага смерници за работа на сите подрачја на физичката култура и потребни мерки за нејзиното оживување;

б) да дава мислења и предлози за унапредување наставата на физичкото воспитување во школите;

в) да ја помогне работата на општествените организации што се занимаваат со физичко воспитување;

г) да предлага, а по потреба и да презема мерки за подготвување стручни кадрови за сите подрачја на физичката култура;

д) да дава сугестии и да ја поттикнува научно-истражувачката работа од областа на физичката култура;

е) да се грижи за унапредувањето на издавачката и публицитивната дејност и пропагандата на физичката култура;

ж) да прибира и објавува стручни и информативни податоци од областа на физичката култура;

з) да предлага мерки кои ќе го обезбедат корисното влијание на телесното вежбање на здравјето;

4) да става предлози и да дава мислења за сите општи прашања за обезбедување на материјалните услови за развојот на физичката култура (објекти, спрема, финансиски средства и др.);

и) да помага да се воспостават и зацврстат меѓународните врски на подрачјето на физичката култура.

3. Своите предлози и мислења Одборот му ги дава на Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, по своја иницијатива или по негово барање.

4. Во Одборот влегува по еден претставник од Сојузот на спортовите на Југославија, од Сојузот за телесно воспитување „Партизан”, од Народната младина на Југославија, од Сојузот на борците на Југославија, од Сојузот на синдикатите на Југославија, од Југословенската Народна Армија, од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, директорот на Државниот институт за физкултура во Белград и други лица што ќе ги именува Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Член на Одборот е и секретарот на одборот, кој е службеник на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

5. Одборот има претседател и потпретседател што ги избира од редот на своите членови.

Претседателот ги свикнува седниците на одборот и раководи со нив.

6. Седниците на Одборот се одржуваат по потреба.

Претседателот на Одборот ги свикнува седниците по барање од една третина членови на Одборот, по своја иницијатива или по барање од Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Мнението од малцинството се поднесува до Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

7. Одборот може, по потреба, да оснива комитети за проучување одделни прашања или за вршење определени работи.

8. Поблиски прописи за организација и работењето на одборот донесува Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ по предлог од Одборот.

9. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 773

5 март 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за наука и култура.

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

118.

Врз основа на точ. 2 од Решението на Владата на ФНРЈ за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52), пропишуваме

НАПАТСТВИЕ

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО

I

1) Државните селско-стопански добра, околските здружени сојузи, селанските работни задруги и општите земјоделски задруги ќе купуваат по повластените продавни цени следни големи и средни селско-стопански машини и направи од домашното производство:

Наименување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
Трактор „Ансалдо“ ТСА 60	25	0,33
Трактор „Задругар“	65	1,86
Вршалка 660 мм	45	0,82
Вршалка 1070 мм	50	1,50
Елеватор 42”	50	1,00
Елеватор 48”	45	0,82

Други големи и средни селско-стопански машини и направи, и тоа: локомотиви и стабилни и подвижни мотори; тракторски орудилја и машини: плугови, тањирачи, кум-

Наименување на производот

Наименување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
тиватори, дрлачи, ваљани, ископувачи на компир, ископувачи на репа, растурачи на стајско ѓубре, самоврзачки за стрмици жита и пченковина, сеалки, косилки, садилки на компир, комбајни, берачи на пченка и памук, лупилки на пченка, скубалки за лен, други вршалки и елеватори; моторни направи: мелници чекичари, сечалки, прекрупувачи, преси за грозје и овоштира, преси за сено и слама, триери, селектори, машини за чистење семе, прскалки и пумпи; хидраулични преси за грозје и овоштира; направи од поголем капацитет: сепаратори, бучкалки, ладилници, пастеризатори, преси за сирене, машини за молчење, машини за стрижење овци, шкубатори и вештачки квочки; сирежни машини и орудилја: за садење компир, за ѓубрење, за вадење компир, тревкосачки, жетварки, самоврзачки, превртувачи на сено и грабје, ископувачи на репа, тањирачи, трезидни ваљани, прскалки превозни и слично	40	0,67

2) Сите производители на селско-стопански производи (државните селско-стопански добра, околските здружени сојузи, селанските работни задруги, општите земјоделските задруги и приватните земјоделски стопанства) ќе купуваат по повластените продавни цени следни производи:

Наименување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
а) резервни делови од домашното производство од гранката 117 (индустрија и преработка на метали) за сите големи и средни селско-стопански машини и направи, како и платно за самоврзачки	40	0,67
б) следни вештачки ѓубриња:		
суперфосфат	55	1,22
калциум цијанамид	65	1,86
азотни ѓубриња	35	0,54
калчеви ѓубриња	10	0,11
в) средства за заштита на растенијата:		
плав камен	35	0,54
ДДТ — течен 16,5%	80	4,00
никотинол	90	9,00
креозан	80	4,00
сумпор во прав	40	0,67
паратнионско средство Е-605	80	4,00
живин прав	20	0,25
други средства: ДДТ-прав, бариум-хлорид, сумпорол, бакарна вар, оловен калчев арсенат, арсенол, сумпор-јагленик, цинкосфид, циклон Б, гамансански средства во прав и течност, дурла, ТТАБИ и други, осем зелена гадица	40	0,67
г) манила и сисал везиво	80	0,48

8) Државните рибарски претпријатија, рибарските задруги и регистрираните рибари ќе купуваат по повластените цени следни производи за потребите на рибарството:

На менување на производот	% попуст	Коефициент за пресметување износот на попустот
рибарски мрежи памучни и најлон	65	1,86
рибарски мрежи памучни-туноловки	80	4,00
рибарски памучен конец	75	3,00
рибарски каделен конец	50	1,00
Повластена продавна цена		
петрол за осветление за рибарството	дин. 20 за 1 кг.	
сол за солење риба	5	1

4) Сите производители на селско-стопански производи (државните селско-стопански добра, околските задружни сојузи, селанските работни задруги, општите земјоделски задруги и приватните земјоделски стопанства), и државните рибарски претпријатија, рибарските задруги и регистрираните рибари — ќе ги купуваат следните логонски горива и моторно уље за потребите на селанско стопанство односно на рибарството по овие продавни цени:

Наименување на производот	Повластена продавна цена за 1 кг
моторен бензин	27—
петрол за мотори	18—
плинско уље	16—
моторно уље	75—

II.

5) Корисниците од точ. 1—4 на ова напатствие ќе ги купуваат напред споменатите индустриски производи по повластените продавни цени, по правило, во трговската мрежа, и тоа според натамошните прописи од ова напатствие.

6) Индустриските производи споменати во точ. 1) и нивните резервни делови, рибарски мрежи, рибарски памучен конец и рибарски каделен конец — ќе ги купуваат определените корисници врз основа на требувњето заверено од органот на селското стопанство на надлежниот околински (градски) народен одбор. Во требувањето мора да се назначи името на корисникот и видот и количината на производот. Доколку ќе биде копичник околински задружен сојуз или општа земјоделска задруга, требувањето треба да содржи, осем горе споменатото, и потврда од органот на селското стопанство на надлежниот околински (градски) народен одбор дека се штираните производи наменети за сопствена употреба на дотичниот задружен сојуз односно задруга, а не за пролавање на приватните земјоделски стопанства.

7) Вештачките губриња, средствата за заштита на растенијата, макилата и сисал везавото, споменати во точ. 2, производните и увозните претпријатија ќе им ги продаваат на сите купувачи по повластените продавни цени, т. е. без никакви ограниченија (требувања, дознаки односно бонови).

8) Логонските горива споменати во точ. 4, моторно уље, петрол за осветление и сол за солење риба — ќе ги купуваат определените корисници по повластените продавни цени врз основа на посебни дознаки што гласат на видот и количината на производот и на корисникот. Врз основа на тие дознаки на означените видови и количини производи ќе ги купуваат

определените корисници по повластените продавни цени на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Расподелбата на дознаките од претходниот став на поодделни народни републики ќе ја изврши Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, со тоа што натамошната расподелба да се врши според посебните прописи што ќе ги донесе Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ.

9) Дознаката за набавка на производите од точ. 8 ќе им се издава на определените корисници само во случај ако дотичните корисници располагаат со соодветни селско-стопански машини и направи, односно со рибарски бродови, чамци и ламби, за кои е потребно тоа гориво односно моторно уље.

10) Производите од точ. 8 ќе им се продаваат на определените корисници по повластените продавни цени само во оние количини што ќе им бидат доделени од надлежниот орган, а според натамошните прописи од ова напатствие.

11) Органот за селско стопанство на надлежниот околински (градски) народен одбор, во рамките на контингентот на примените дознаки, ќе им издава на одделни корисници дознаки за набавка на производите од точ. 8 по повластените продавни цени според утврдените потреби на сите корисници на дотичното подрачје.

III.

12) Како повластена продавна цена на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство односно на рибарството се смета онаа цена што ќе ја постигнат продавачите при продажбата на тие производи на купувачите кои во смисла на ова напатствие имаат право на купување на тие производи по повластените цени; кај производните и увозните претпријатија повластената продавна цена не ги опфаќа трошковите за подвоз до железарната станица на купувачот.

Кај производите за кои е определена продавната цена (производите споменати во точ. 8) како повластена продавна цена се смета онаа цена што е спомената во точ. 3 и 4 од ова напатствие.

IV.

13) Кога во смисла на ова напатствие се продаваат индустриските производи по повластените цени, попуст даваат и барање за надокнада на разликите поднесуваат:

а) за производите од точ. 7 — само производните претпријатија и увозниците;

б) за сите други производи — сите стопански организации (претпријатија, здруженија и задруги) што вршат продажба непосредно на потрошувачите.

За извршената продажба на индустриските производи по повластените цени во смисла на ова напатствие, на стопанските организации и на увозниците од претходниот став ќе им се надокнади, и тоа:

а) кај продажбата на производите за кои се определени продавните цени (точ. 8) — разликата помеѓу определената цена и повластената цена спомената во точ. 3 односно во точ. 4 на ова напатствие;

б) кај продажбата на производите за кои не се определени продавните цени (точ. 6 и 7) ќе им се надокнади разликата, т. е. износот на попустот, кој се пресметува ако се помножи постигнатата повластена продавна цена со коефициентот што за дотичниот производ е споменат во точ. 1—3 на ова напатствие.

Примери за пресметување износот на попустот:

За а): за моторен бензин е определена основна цена од 50 дин. за 1 кг; во точ. 4) на ова напатствие е прописана повластената про-

давна цена за 1 кг моторен бензин од 27 дин. Спрема тоа попустот изнесува 23 дин. (50—27);

За б): при продажбата на една средна селско-стопанска машина спомената во точ. 1 на ова напатствие е постигната повластена продавна цена од 7.000 дин.; за таа машина е определена стопа на попустот 40%, а коефициентот за пресметување износот на попустот 0,67. Износот на попустот се пресметува на тој начин што се множи постигнатата повластена продавна цена од 7.000 дин. со коефициентот 0,67; со тоа се добива износот на попустот од 4.690 дин.

14) Разликата во цената од точ. 13, т. е. износот на попустот ќе им се надокнади на продавачите на терет на сметката бр. 800495 „Разлики во цените станати поради продажба на индустриските производи за потребите на селското стопанство по повластените продавни цени“.

15) Народната банка на ФНРЈ — Главната централа, ќе го пропише начинот на кој ќе им биде на продавачите надокнадена разликата од точ. 14) на ова напатствие.

V.

16) Ако корисниците што набавиле по повластените продавни цени индустриски производи за потребите на селското стопанство односно на рибарството, а за која набавка е предвидена позначајно требување со ова напатствие, — ги пролаваат или на друг начин ги отуѓат тие производи на лица кои во смисла на ова напатствие не се овластени за набавка на тие производи по повластените цени, должни се да ја уплатат разликата, т. е. износот на попустот, пресметан за дотичниот производ во смисла на точ. 13) и тоа во корист на сметката спомената во точ. 14) од ова напатствие.

17) Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ ќе издаде, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, потребни напатствија во поглед на вршењето на контролата за точното спроведување во живот на прописите од ова напатствие.

18) Поблиски прописи за спроведување на ова напатствие ќе донесува, по потреба, Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерството на финансите на ФНРЈ.

19) Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 476

5 март 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско стопанство
и шумарство,

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Заменик на Претседателот на Советот за
индустрија и градежништво,

Љубчо Арсов, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

119.

Врз основа на чл. 11а од Уредбата за дополнување на Уредбата за платите на персоналот во трговијата на мало („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/52), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, проишчуваат

НАПАТСТВИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА РЕГУЛИРАЊЕ ТРОШКОВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА И ЗА ФОРМИРАЊЕТО И РАСПОДЕЛАТА НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ВРШАТ РАБОТИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1) Одредбите од ова напатствие се однесуваат до државните претпријатија, претпријатијата на општествените организации и до други стопански организации (во натамошниот текст: претпријатија) кога се занимаваат како со основна дејност со работи на извоз и увоз, на реекспорт и посредување во меѓународниот промет на стоки и доколку се регистрирани во регистрот на извозниците и увозниците кај Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ.

Претпријатијата на кои извозот и увозот им е споредна дејност ќе ги применуваат одредбите од ова напатствие само во поглед на трошковите на трговијата на својата надворешно-трговска дејност.

2) Одредбите од ова напатствие не се однесуваат до задругите и до производителните претпријатија кога извозат свои сопствени производи или кога увозат сировини и полупроизводи за сопственото производство и спрема за сопствените потреби.

3) Трошковите на трговијата и акумулацијата и фондовите ги опфаќаат:

а) трошковите на трговијата и тоа:

— материјалните трошкови на извозот и увозот,

— личните трошкови на извозот и увозот (плати),

— придонесот за амортизациониот фонд на претпријатието,

— придонесот за покрие на посебните трошкови во надворешната трговија;

б) акумулацијата и фондовите и тоа:

— општествениот придонес,

— придонесот за фондот на сопствените инвестиции,

— придонесот за резервниот фонд на претпријатието.

4) Трошковите на трговијата и акумулацијата и фондовите од точ. 3 на ова напатствие се покриваат од:

а) определените маржи,

б) други приходи, како што се: провизии (посреднички и застапнички — договорени и случајни) придонес и членски влогови, услуги (конјунктурни технички и други), заработки на арбитражни и рескспортни работи, приходи од ревизии на цени и фактури во странство по извршени и платени заклучоци, прометна и каса провизија по извршени плаќања во странство, комерцијални бонификации од странски фирми после заклучените работи и сл.,

в) од остварената позитивна разлика помеѓу набавната и продавната цена на извезената односно увезената стока.

Од остварената позитивна разлика помеѓу набавната и продавната цена на извезената односно увезената стока му припаѓа на претпријатието до 20% од делот кој ќе му остане на претпријатието по задолжителната уплата на определенниот дел од позитивната разлика во цената, со тоа што органот надлежен за определување маржи да му го определи индивидуалниот процент на свое претпријатието.

Остатокот од позитивната разлика во цената по-сле применувањето на одредениот процент од претходниот став му останува на претпријатието на одделна сметка на разликите во цената.

Од позитивното салдо на одделната сметка на разликите во цената на крај на работната година му припаѓа на претпријатието 20% за резервниот фонд на претпријатието, а остатокот се уплатува на посебно определена сметка при Народната банка на ФНРЈ.

5) По исклучение од одредбата во точ. 4) на ова напатствие претпријатијата што увозат спрема и инвестиционен материјал, не ги покриваат трошковите на трговијата и акумулацијата и фондовите од определените маржи, туку од провизиите договорени слободно со корисниците, и од другите приходи од точ. 4 на ова напатствие.

II. ТРОШКОВИ НА ТРГОВИЈАТА

A. Материјални трошкови на извозот и увозот

6) Материјалните трошкови на извозот и увозот ги опфаќаат:

- а) трошковите на стоковниот промет,
- б) трошковите за наемнина и одржување на работните простории,
- в) општите управни трошкови.

Во трошковите на стоковниот промет влегуваат: природните губитоци на стоките на складните (нормално кало, расип, криш и расипување), транспортните трошкови и амортизацијата на амбалажата, меѓускладното превозење стоки и трошковите на манипулацијата на стоки во магацинот во сопствена режија (без лични издатоци, ако се вршат манипулациите со сопствена работна сила), осигурување и чување стоки (без лични издатоци за чување стоки), камата на позајмени обртни средства и други трошкови на платниот промет (без банкарска провизија за меѓународни плаќања), провизији, придонеси и членски влогови на посреднички или на сопствен комерцијален орган (бирон) во земјата или во странство, трошкови за извадка на мустри и за нивно отпраќање и допремање на меѓународни саеми, трошкови на изложување на меѓународни саеми, разни услуги од други во врска со стоките и сл.

Другите трошкови на стоковниот промет што не се споменати во претходниот став, а се однесуваат непосредно до стоковниот промет со странство (на пр.: транспортни трошкови, услуги на меѓународен инвентар, трошкови на квалитативното и квантитативното преземање стоки, банкарска провизија за меѓународни плаќања и др.) претставуваат капацитивни ставки и непосредно се додаваат на набавната вредност на извезените односно увезените стоки.

Во трошковите за наемнина и одржување на работните простории влегуваат: кирџа за туѓи работни простории, трошкови за осигурување на сопствените работни простории, трошкови за редовно одржување на згради, урбани и инвентар, трошкови за огрев, осветлување и вода и сл.

Во општите управни трошкови влегуваат: патни трошкови за службени патувања во земјата и во странство, пат трошкови, трошкови за канцеларски материјал, отпие на ситен инвентар, материјални трошкови на сопствените претставништва во земјата и во странство, трошкови за огласи, реклами, стручни списанија и весници, придонес на вишето стопанско здружение, придонес на Трговската комора на ФНРЈ, придонес на фондот за културно-просветна работа, трошкови на репрезентација во земјата и во странство и др.

B. Лични трошкови на извозот и увозот (Фонд на платите)

7) Личните трошкови на извозот и увозот ги опфаќаат платите на ситиот персонал на претпријатието со сите работни огранич. вклучувајќи ги сопствените претставништва во земјата и во странство и додатоците на плати.

Ако претпријатието делум се занимава со работи на извоз и увоз, личните трошкови на извозот и увозот ги опфаќаат платите и додатоците на платите само на оној персонал кој исклучиво и непосредно работи на надворешно-трговската дејност.

V. Амортизационен фонд на претпријатието

8) Со придонесот за амортизационниот фонд на претпријатието се обезбедуваат средствата за замена и големи оправки на основните средства.

Додека не се допесат проценки за определување износот на придонесот за амортизација на основните средства, претпријатието ќе го пресметува овој придонес на начинот пропишан во Решението за определување процентот за пресметување на придонесот за амортизација на основните средства на државните трговски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, број 3/51).

9) Претпријатијата се должни пресметатиот износ на придонесот за амортизација на основниот промет во претходниот месец да го уплатат во целост во амортизационниот фонд на претпријатието при Државната инвестициона банка на ФНРЈ. Уплатата се врши истовремено кога се подигаат готови пари кај Народната банка на ФНРЈ за исплата на платите на персоналот.

10) Начинот на распределување со средствата од амортизационниот фонд ќе се регулира одделно.

G. Средства за покрие на посебните трошкови во надворешната трговија

11) Со придонесот за покрие на посебните трошкови на надворешната трговија се формираат средства за покрие на посебните трошкови на извозот и увозот и тоа: трошковите за колективна пропаганда на одделни стопански гранки или на сето стопанство во странство, трошковите за пропаганда и декоративно поставување на меѓународни саеми, трошковите за општо-стопанско станување на одделни меѓународни саеми при кои извозниците не напне комерцијален интерес, трошковите привлечани на писмен налог од отговорните државни органи за надворешно-трговското работење (на пр.: стокирање стока во странство, нужна доработка и преработка на стоката во странство, измена на диспозитивите и условите на купонродните договори на штета на претпријатието), трошковите на специјални комисији и делегации во странство по извозот и увозот воопшто, трошковите во странски луки и на странски назори предизвикани со вопрелни прилики (на пр.: со штрафови) и сл.

12) Процентот на придонесот за покрие на посебните трошкови во надворешната трговија изнесува 0,2%, а се пресметува на остварениот промет на претпријатието.

13) Пресметаниот износ на придонесот за покрие на посебните трошкови во надворешната трговија се уплатува врз основа на месечната пресметка најдоцна до 15-ти во наредниот месец за минатиот месец на посебна банковна сметка на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ кај Главната централа на Народната банка на ФНРЈ.

14) Со средствата на посебната банковна сметка од претходната точка реточно Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ за целите предвидени со напатствието.

III. АКУМУЛАЦИЈА И ФОНДОВИ

15) Акумулацијата и фондовите се пресметуваат со применувањето на определената стопа на акумулацијата и фондовите на остварениот износ на основните плати со положајните додатоци и други прирања предвидени во точ. 37 од ова напатствие.

Уплатата на пресметаниот износ на акумулацијата и фондовите се врши на определена сметка кај Народната банка на ФНРЈ одновременно со подигањето на готовите пари за исплата на платите на персоналот на претпријатијата (Решението за времените стопи на акумулацијата и фондовите и Наредбата за уплата одделни видови буџетски приходи на сметката кај Народната банка на ФНРЈ — „Службен лист на ФНРЈ”, бр. 1/52).

A. Општествен придонес

16) Општествениот придонес кој е содржан во стопата на акумулацијата и фондовите се состои од основниот и придадениот придонес кој се пресметува и уплатува на начинот предвиден во точ. 15 ст. 1 и 2 на ова напатствие.

B. Фонд на сопствените инвестиции

17) Средствата од фондот на сопствените инвестиции служат за капитална изградба поради рационализација и проширување на претпријатието, за набавка на средства за порационално работење, за подобрување стручната спрема на работниците и службениците на претпријатието, и за изградба станови, социјални и културни установи за потребите на работниците и службениците на претпријатието.

18) Средствата на фондот на сопствените инвестиции се формираат од:

а) придонесот за фондот на сопствените инвестиции,

б) делот на добивката на претпријатието кој се добива на начинот определен во точ. 35 на ова напатствие.

19) Процентот за пресметување на придонесот за фондот на сопствените инвестиции изнесува 2%.

Придонесот за фондот на сопствените инвестиции е содржан во вкупната маса на акумулацијата и фондовите која се уплатува кај банката при подигањето на готови пари за исплата на платите.

20) Делот од добивката на претпријатието кој се распоредува во фондот на сопствените инвестиции се уплатува на одделна сметка кај банката по извршената распределба на добивката.

21) Начинот за располагање со средствата од фондот на сопствените инвестиции ќе се регулира одделно.

B. Резервен фонд на претпријатијата

22) Средствата на резервниот фонд на претпријатијата се формираат од:

а) придонесот за резервниот фонд,

б) делот од добивката на претпријатието кој се добива на начинот определен во точ. 35 од ова напатствие.

23) Процентот за пресметување на придонесот за резервниот фонд на претпријатијата изнесува 8%.

Придонесот за резервниот фонд на претпријатијата е содржан во вкупната маса на акумулацијата и фондовите која се уплатува кај банката при подигање на готови пари за исплата на платите.

24) Средствата од резервниот фонд служат за покрие на работните губитоци како и за дополнување на фондот на платите до висината на постојаниот дел на платите и на други надокнади предвидени во точ. 37 од ова напатствие.

Како работни губитоци се сметаат сите непредвидени и случајни губитоци и трошковите, кои не се покриваат со маржата (на пр.: губитоци на стокирање стока во странство од комерцијални разлози, губитоци

на стока кои не можат да се надокнадат од добивката, превозење стока на подолги релации, вишок на вонредните расходи над вонредните приходи и сл.).

Фондот на платите се пополнува од резервниот фонд на претпријатието ако претпријатието во некој месец не ќе оствари достаточен износ на средствата за исплата на постојаниот дел на платите и на други надокнади предвидени во точ. 37 од ова напатствие.

25) Делот од добивката на претпријатието кој се распоредува во резервниот фонд на претпријатието се уплатува на одделна сметка кај банката по извршената распределба на добивката.

26) Со средствата од резервниот фонд претпријатието, по правило, располага слободно.

IV. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАРЖИТЕ

27) Маржата се определува на секое одделно претпријатие (индивидуална маржа) спрема природата и обемот на работењето. Индивидуалната маржа се определува во процент од прометот на претпријатието остварен со странство.

Маржата се пресметува со применување на определен процент на остварениот извоз и увоз на стоките по продавната вредност.

28) Индивидуалната маржа ја определува:

а) Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, за претпријатијата што се наоѓаат под стопанска управа на сојузните државни организации;

б) претседателот на советот за промет со стоки на Владата на народната република, во согласност со министерот на финансите на народната република, за претпријатијата што се наоѓаат под стопанска управа на републичките и локалните државни органи, и за претпријатијата на општествените и други стопански организации.

29) Маржата се определува, по правило, само за една работна година, а може да се определува и за пократко време, и да се менува во текот на работната година доколку го бараат тоа објективните околности (на пр.: ребаланс на планот на извозот и увозот поради виша сила, невреме, ембарго во одделни земји, надворешна трговска ситуација и сл.).

30) По работите на извозот и увозот може да се примени само една маржа, а ако во некоја работа учествуваат две или повеќе претпријатија, тогаш средмерно на учеството ја делат маржата на претпријатието што е носител на извозот односно на увозот.

31) Ако претпријатието, чијата основна дејност е извоз и увоз на стоки, ги продава стоките на внатрешниот пазар, тогаш на вака остварениот промет ја пресметува само определената маржа за неговата надворешно-трговска дејност. Во овој случај не може да се користат разликата помеѓу набавната и продавната цена.

V. ФОРМИРАЊЕ НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ И НАЧИН ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПЕРСОНАЛОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

32) Платите на персоналот се исплатуваат од фондот на платите на претпријатието.

33) Платите на персоналот на претпријатието се состојат од постојан дел на платата и од променлив дел на платата.

Постојаниот дел на платата изнесува 70% од основната плата и постојаниот додатак.

Постојаниот дел на платата се обезбедува без оглед на остварениот фонд на платите, а променливиот дел на платата зависи од остварениот фонд на платите.

Како основна плата во смисла на ова напатствено се смета платата определена во смисла на прописите од Основната уредба за припадностите на сојузните државни службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 83/47).

34) Фондот на платите на претпријатието се формира од остварените маржи, други приходи и од делот на позитивната разлика во цената кој му припаѓа (точ. 4 од напатствието) — бруто приход.

Од остварениот бруто приход најпрво се двој износот за покрие на материјалните трошоци на извозот и увозот и придонесот за амортизациониот фонд на претпријатието.

Од делот на бруто приходот што ќе остане по двојето на износот од претходниот став се двој за фондот на платите најповеќе до полниот износ на основните плати и положбајните додатоци и издатоците предвидени во точ. 37 на ова напатствено, и износите на акумулацијата и фондовите.

Износот на бруто приходот што ќе остане по двојето на износите од претходните ставови претставува добивката на претпријатието.

35) Добивката на претпријатието се утврдува врз основа на месечна пресметка.

Од утврдската добивка најпрво се двој износот за пополнување фондот на платите до износот на основните плати за миналите месеци во кои што персоналот на претпријатието не примил полн износ на основните плати со додатоците.

Презостанатиот дел од добивката се распоредува:

- а) 75% за наголемување фондот на платите,
- б) 10% за наголемување сопствените инвестиции,
- в) 15% за наголемување резервниот фонд на претпријатието.

Делот од добивката под а) од претходниот став и сите други примања на персоналот на претпријатието во пари или во натура што не се содржани во фондот на платите (точ. 15, ст. 1 од напатствието) претставуваат вишок на фондот на платите кој подлежува на данокот на вишокот на фондот на платите (чл. 14 од Основниот закон за општествениот придонес и за даноците).

До донесувањето на соодветни прописи за столите на данокот на вишокот на фондот на платите, претпријатијата се должни да пресметуваат и уплатуваат аконтација на овој данок по следните стопи:

Ако вишокот на фондот на платите во однос на фондот на платите (плати и додатоци од точ. 15 ст. 1 на напатствието) изнесува:	Стопата на данокот на вишокот на фондот на платите изнесува:
до 5%	15%
до 10%	20%
до 15%	25%
до 20%	30%
до 25%	35%
до 30%	40%
до 40%	50%
до 60%	60%
до 85%	70%
до 100%	80%
до 120%	90%

Данокот по повисоката стопа не може да биде поголем од данокот пресметан по најблиската пониска стопа наголемуван со разликата поради која се применува повисоката стопа.

36) Пресметковен период за распоредот на добивката во смисла на претходната точка е, по правило, работната година. Претпријатието може да грми распоред на добивката и во покртки временски периоди (месечно, тримесечно, полугодишно).

VI. РАСПОДЕЛБА НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ

- 37) Од фондот на платите најпрво се исплатуваат:
- а) постојаниот дел на платите,
 - б) паричните надокнади наместо прехранбените бонови,
 - в) вредноста на индустриските бонови која и се плаќа на Народната банка на ФНРЈ за купување на овие бонови,
 - г) додатоците за одвоен живот,
 - д) платите за време на годишен одмор и за време на неискористен годишен одмор,
 - е) платите за време на воена вежба,
 - ж) еднократните плати во случај на повикување на отслужување воен срок,
 - з) платите за време на платено отсуство,
 - и) плата (хранарина) за време болување до 7 дена,
 - ј) плати на мајките за време на доење и односно ранење деца.

38) Износот кое ќе преостане во фондот на платите по извршените исплати од претходната точка служи за исплата на променливиот дел на платите.

Променливиот дел на платата управниот одбор на претпријатието го распоредува на персоналот на претпријатието спрема одговорноста, тежината и сложеноста на работите на поодделни работни места, залагањето и постигнатиот успех во работата, а на начинот пропишан со Правилникот за платите на персоналот на претпријатието.

До донесувањето на општи прописи за изработка на правилникот за платите на персоналот на претпријатието работничкиот совет (односно управниот одбор — ако нема работнички совет) ќе донесе привремен правилник. Во привремениот правилник ќе се пропише начинот за утврдување пресметувањето и исплатата на променливиот дел од платата. Со правилникот може да се предвиди дека при распределбата на фондот на платите можат претходно да се изземат средствата за исплата на премините за остварените заштеди на трошковите на увозот и извозот, за постигната вонредно поволна цена во странство, за успешна продажба на неконјунктурни стоки, за издејствуваните провизии и комерцијални бонификации во странство, после платените и извршените заклучоци, за ажурност во кингводството и сл.

39) Ако претпријатието во некој месец не ќе оствари средства достаточни за исплатата од точ. 37 на напатствието, фондот на платите се пополнува од средствата на резервниот фонд на претпријатието до износот потребен за подмирување на тие издатоци. Ако нема средства во резервниот фонд на претпријатието, средствата за подмирување на овие издатоци се обезбедуваат од кредитот кај Народната банка на ФНРЈ.

Добивениот кредит за целта спомената во претходниот став, претпријатието е должно да го врати од фондот на платите што ќе го оствари во пресметковниот период.

40) Постојаниот дел од платата и надокнадите за прехранбени бонови и вредноста на индустриските бонови се исплатуваат месечно унапред, а променливиот дел од платата се исплатува уназад најдоцна до 15-ти во следниот месец.

VII. ВОНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

41) Вонредните расходи, како што се: пенали, казни, казниви камати и сл., претпријатието ќе ги покрие, по правило, од остварените вонредни приходи.

Евентуалниот вишок на вонредни приходи над вонредните расходи претпријатието ќе го уплатува во резервниот фонд на претпријатието. Евентуалниот вишок на вонредните расходи над вонредните приходи ќе се покрива од резервниот фонд на претпријатието.

42) Приходите од помошните и споредните дејности (консигнациони складишта и сл.) служат за покрие на расходите на овие дејности. Со евентуалниот вишок на приходите над расходите од помошните и споредните дејности се наголемува бруто приходот на основната дејност. Евентуалниот губиток на овие дејности се покрива на начинот на кој се покрива и губитокот по основната дејност.

43) Утврдениот вишок или мањок на стоки при инвентарисањето преку границата на природните губитоци доколку не е покривен со осигурување претпријатието ќе го пресмета во корист или на терет на резервниот фонд на претпријатието.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

44) Од 1 јануари 1952 година претпријатијата нема веќе да ги пресметуваат средствата за фондот на раководството на претпријатието, за фондот за рационализацијата и за фондот за издигање кадри.

Со посебни прописи ќе се определат целта и начинот на употребата на средствата на постоеќите фондови од претходниот став.

45) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, и ќе се применува во поглед на трошковите на трговијата и акумулацијата и фондовите од 1 јануари 1952 година, а во поглед на пресметката и распоредбата на фондот на платит: од 1 март 1952 година.

Бр. 2686

28 февруари 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Согласни:

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Половиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,
др Павле Грегориќ, с. р.

120.

Врз основа на чл. 62 ст. 4 од Уредбата за оснивање и дејноста на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/52), пропашувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА РАСПРОДАВАЊЕТО НА СТОКИТЕ ВО ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА МАЛО

1) Трговските претпријатија на мало (чл. 1 од Уредбата за оснивање и дејноста на трговските претпријатија) можат, врз основа на посебно одобрење, да распродаваат индустриска стока од широка потрошувачка.

Распродавањето на стоката се врши по цените што се пониски од пазарните цени за односната стока.

2) Предметот на распродавањето може да биде:

- а) стока која не одговара на изменетиот укус на потрошувачите (демодирана стока);
- б) стока што е оштетена;
- в) распарена стока;
- г) рестоци.

Трговските претпријатија на мало можат да распродаваат и индустриски хранителни производи ако нисте опасност од расипување.

3) Стоката изложена на распродавање не можат да ја купуваат трговските претпријатија (чл. 1 од Уредбата за оснивање и дејност на трговските претпријатија) со цел на натамошна продажба.

4) Одобрение за распродавање на стоката издава органот за промет со стоки на околинскиот односно градскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа трговското претпријатие (продавница).

Одобрението за распродавање на стоката се издава врз основа на образложен предлог од трговското претпријатие.

Предлогот и одобрението за распродавање мораат да содржуваат сите потребни услови за распродавање а особено: врст и количината на стоката која се распродава, цените по кои распродавањето на стоката се врши, време кога ќе се врши распродавањето.

5) Распродавањето на стоката се врши јавно. Распродавањето на стоката мора да биде објавено на уобичаен начин најмалку пет дена пред да почне распродавањето.

Стоката изложена на распродавање мора да биде надвоена од другата стока која не се распродава. Покрај тоа, стоката која се распродава мора да биде видно обележена со соодветни ознаки (на пр.: да е оштетена и во колкава мерка, да е распарена и сл.).

6) Трговското претпријатие може да определи одделна комисија од редот на своите службеници која ќе организира распродавање и која ќе врши потребна контрола над распродавањето. Ова комисија одговорна е за правилното спроведување на распродавањето според прописите од ова напатствие и според условите содржани во одобрението за распродавање на стоките.

7) Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2401

23 февруари 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стока,
Осман Карабеговиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 5 од 16 февруари 1952 година објавува:

Решение за пренесување школи, интернати и домови од надлежноста на Владата на НР Србија во надлежност на Главниот извршен одбор на Народната скупштина на Автономната Покраина Војводина, на Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-метохиската Област, на градските и околинските народни одбори.

Во бројот 6 од 23 февруари 1952 година објавува:

Уредба за забрана на снимање и скицирање поодделни објекти;

Уредба за укинување Урбанистичкиот завод на НР Србија;

Наредба за изменување на Наредбата за определување рокот за регистрација на постоеќите занаетчиски дуќани и работилници односно дуќаните и работилниците што вршат една од дејностите слични на занаетчиската радност;

Указ за разрешување и именување Директор на Главната дирекција на електростопанството на НР Србија.

Во бројот 7 од 1 март 1952 година објавува:

Уредба за оснивање Завод за селекција на добиток и матично кметоводство;

Уредба за оснивање ветеринарски завод за про-
Уредба за оснивање ветеринарски заводи за про-
Уредба за оснивање сточарско-примусички ст. и сл.

Уредба за сточарско-ветеринарните и ветеринарните станици;

Уредба за забрана да се подигаат лозја од директно родни хибриди;

Уредба за оснивање Енолошка станица во Буково;

Наредба за забрана на превозење вино од грозје и ракија со моторни возила на стопанските организации и на приватните сопственици;

Напатствије за извршување Наредбата за определување подрачјата на кои не можат да се држат кози.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 6 од 14 февруари 1952 година објавуваат:

Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за надлежноста за донесување решенија за службеничките односи на државните службеници на НР Хрватска;

Решение за изменување и дополнување на Решението за номенклатурата на службени места и звања на службениците во народните одбори, за чие назначување, преместување, времено испраќање на работа и престаноот на службата е потребна претходна согласност од надлежниот член на Владата, од претседателот на комитет односно секретарот за персонална служба на Владата на НР Хрватска;

Решение за времените цени на електричната енергија на подрачјето на НР Хрватска.

Во бројот 7 од 21 февруари 1952 година немаат службен дел.

Во бројот 8 од 28 февруари 1952 година објавуваат:

Уредба за запослување жени во стопанството;

Решение за ставање на Медицинскиот и Фармацеутскиот факултет на Свеучилиштето во Загреб под раководство на Советот за просвета, наука и култура на Владата на НР Хрватска.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 5 од 12 февруари 1952 година објавува:

Указ за именување министер—заменик на претседателот на Советот за просвета и култура на Владата на НР Словенија;

Наредба за определување рокот за расписување редовни избори на работничките совети.

Во бројот 6 од 19 февруари 1952 година објавува:

Указ за изменување на Указот за определување членови на Советот за народно здравје и социјални грижи на Владата на НР Словенија и за потврда и именување членови на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на НР Словенија;

Наредба за мерките за спречување и отклонување последиците на вонредните снежни намети во НР Словенија;

Наредба за дополнување на Наредбата за определување месни (градски) народни одбори што вршат заверување на потписи и ракописи.

Во бројот 7 од 26 февруари 1952 година објавува:

Наредба за делимичното укинување на Наредбата за забрана на ловот на фазани и полски евебици.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 3 од 18 февруари 1952 година објавува:

Указ за состав на Советот за индустрија и градештво;

Указ за изменување на Владата на Народна Република Македонија;

Уредба за Архивскиот совет на Народна Република Македонија;

Уредба за стопанските дејности што им се слични на занаетите и за условите и начинот на нивното вршење.

Во бројот 4 од 25 февруари 1952 година објавува:

Уредба за изменување и дополнување на Наредбата за данокот на доходот;

Уредба за укинување на автомобилско-шоферскиот курс во Скопје.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 3 од 9 февруари 1952 година нема службен дел.

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ“

1) За мали огласи за загубени воени легитимации, легитимации од „Партизанска споменица 1941“ за ордените и медалите и уверенијата за одликуванија се наплатува по 10 динари за секој збор, 4% данок и 30 динари за докажен примерок.

2) За огласи за ликвидација на претпријатијата од сојузно значење до 50 зборови 1.000 динари, а за секој натамошен збор 15 динари, данок 4% и за докажен примерок 30 динари.

3) Службени објави на министерствата, советите и установите по 10 динари за секој збор, 4% данок и 30 динари за докажен примерок.

СОДРЖАЈ:

	Страна
108. Уредба за распределбата на фондот на платите и за заработките на работничките и службеничките на стопанските претпријатија — — —	161
109. Уредба за забрана да се запослуваат жените и младина на определени работи — — —	164
110. Уредба за ставањето војска на Наредбата за унапредување на задружното сточарство	165
111. Уредба за укинување на задолжителниот откуп на оризот — — — — —	166
112. Наредба за ставањето војска на Наредбата за регулирање коленето на добиток — — —	166
113. Решение за оснивање Дирекција за градење железници — — — — —	166
114. Решение за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството — — — — —	167
115. Решение за оснивање Одбор за кинематографија — — — — —	167
116. Решение за оснивање Одбор за радиодифузија — — — — —	167
117. Решение за оснивање Одбор за физичка култура — — — — —	168
118. Напатствије за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството — — — — —	169
119. Напатствије за начинот на регулирање трошковите на трговијата и за формирање и распределбата на фондот на платите на претпријатијата што вршат работи на извоз и увоз — — — — —	171
120. Напатствије за распродавањето на стоките во трговските претпријатија на мало — — —	175